



Instructions For Use FSG-Imprint-Foam

Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall



1. Preparation

note the name of the customer and date the impression was taken on the foam box. Open the box and with the Foam sides facing up at one. Lay a solid, level surface.



2. Heel

The patient's foot is centered on the foam sheet place and carefully on the Deposit foam surface. Well the check the perfect position of the foot. If the foot is not on the foam everywhere, correct now. Start with the By guiding your hand deep into the heel Press foam.



3. Metatarsus

Push the base M5 (midfoot) with the edge of the hand.



4. Big toe joint

Now press the big toe joint as well with the back of your hand in the foam. Relocate the power of your hand afterwards on your edge of your hand and use it to press the individual toes also.



5. Completion / repetition

Now take the foot vertically upwards from the foam. Repeat the the o.g. Processes with the other foot. Usability check the imprint, if necessary with a new one Repeat the pair of impression foams. Foam residues on the foot are made hygienic Reasons to remove immediately. FSG impression foam store separately with imprint.



MAZEDONIA



Упатства за употреба на FSG пена за отпечаток

1. Намена:

FSG пената за отпечаток се користи од ортопедски техничари за создавање на отпечаток од стапало за потребите на ортопедски чевли. Ортопедскиот техничар создава негативна форма од стапалото врз основа на дијагноза од лекар. Потоа, ортопедскиот техничар може да ја обработи таквата негативна форма со разни методи. Може да создаде позитивна форма со помош на гипс или смола, или да ја одреди точната анатомија или проминентните точки на стапалото врз основа на отпечатокот. Исто така, може и да се скенира отпечатокот од стапалото и да се обработува дополнително со специјален софтвер. Мора да се земат предвид информациите од производителот на скенерот и добавувачот на софтверот. Во повеќето случаи, отпечатокот се користи за да се направи вложка, но има и други можности, како производство на чевли со индивидуални димензии. Не е предвидена комбинација со други производи.

2. Складирање:

FSG пената за отпечаток се складира сува, а идеалните услови би биле собна температура меѓу 18 °C и 24 °C со релативна влажност на воздухот меѓу 55% и 65%. Не се презема никаква одговорност во однос на квалитетот и функционалноста на производот ако не се чува во наведените услови. Оштетените или влажните кутии со пена за отпечаток треба да се исфрлат. Картоните за испорака мора да се чуваат во вертикална позиција бидејќи лежечка не е дозволена. Сmee да се складираат максимално 4 картони еден до друг.

3. Примена:

FSG пената за отпечаток смее да се користи само од обучен специјализиран персонал. Лицето што ја користи пената треба да носи ракавици за еднократна употреба за лична заштита. Мора да се внимава на прописите за работна безбедност. FSG пената за отпечаток одговара само за надворешна примена и еднократна употреба. Пациентот смее да стапне на пената само еднаш. FSG пената за отпечаток мора да биде сува и неоштетена. Стапалото на пациентот мора да биде чисто, без креми и повреди или инфекции. Ако е потребно, мора да се употреби стерилна фолија или преврска за да се покрие стапалото. Избегнувајте контакт со FSG пената за отпечаток со слуз. Пред употреба мора да се провери дали употребената варијанта е соодветна за наменетата употреба. Обучениот специјалист ја одредува потребната пена за стапување врз основа на примената. FSG пената за отпечаток мора да биде отворена и поставена на рамна и цврста површина. Стапалото мора да биде насочувано од друго лице за да се направи отпечаток точно во средина. Ако отпечатокот се прави во стоечка позиција, пациентот мора да има потпора за да се придржи додека остава отпечаток. Проверете дали отпечатокот е употреблив, односно повторете го со нова пена ако е потребно. Остатоките од пена на стапалото мора веднаш да се отстранат поради хигиенски причини. Чувајте ја одделно FSG пената за отпечаток со направениот отпечаток.

4. Трајност:

FSG пената за отпечаток не смее да се складира на подолго време од 36 месеци. Промената на бојата нема никакво влијание врз функционалноста на пената. Отпечатениот датум на амбалажата на производот го покажува рокот на траење. По тој датум, пената веќе не се користи. Со испечатениот датум е покажан и бројот на серија. Датумот на етикетата за пакување на единицата за испорака по симболот „часовник“. Го одредува датумот на истекување (месец). По овој датум, формата е неупотреблива. Датумот LOT е исто така број на серија.

5. Исфрлање:

FSG пената за отпечаток се исфрла со останатиот отпад, а картонот се носи за рециклирање со хартија. Контаминираната пена за отпечаток и амбалажа мора да се исфрлат согласно типот на контаминација и локалните закони за исфрлање отпад.



Formschaum Gronau GmbH
Marie-Curie-Str. 18 · D-48599 Gronau
Telefon +49 (0) 25 62 / 90 767 60
Telefax +49 (0) 25 62 / 90 767 66
orders@formschaum-gmbh.de
www.formschaum-gmbh.de